

Досие на годишен план

За период 2019 - Верзија 5

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Народна банка на Република Македонија**

I.1.2) Адреса: **Кузман Јосифовски Питу бр.1**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:




I.1.5) Лице за контакт: **Зејнеп Мустафоска**, адреса на е-пошта: **MustafoskaZ@nbrm.mk** телефон/факс: **02 3108 262/**





I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Огл.
Репрезентативен материјал	18530000-3 30192000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари	1 (една) година	
Компонента за потпишување	48900000-7	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јануари		
Амбалажа за книжни и ковани пари	44617000-8 18937000-6 44617100-9	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јануари		
Телефони и таблети	32250000-0 32552100-8 30213200-7	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јануари		
Безоловен бензин, дизел-гориво и течен петролеум-гас	09134200-9 09132100-4 09133000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јануари	2 (две) години	
Опрема за видеонадзор	35125300-2 32420000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари	1 (една) година	
Сензор за температура и прецизни лупи со УВ-светло	38634000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари	1 (една) година	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
	38600000-1					
	35125100-7					
Дигитални сертификати	48732000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари		
Систем за плаќање во реално време	48812000-3	Стоки	Отворена постапка	Февруари		
Машина за обработка и селекција на книжни пари	30132300-6	Стоки	Отворена постапка	Февруари		
	30132200-5					
Книжни пари со апоенска вредност од 500 денари	22430000-3	Стоки	Отворена постапка	Февруари		
Електрична енергија	09310000-5	Стоки	Отворена постапка	Февруари	1 (една) година	
Уреди за контрола на пристапот со лиценци за администрирање	42961100-1	Стоки	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Февруари	1 (една) година	
Дисковен капацитет	30233132-5	Стоки	Отворена постапка	Февруари		
Индустриска сол	34927100-2	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари	1 (една) година	
NAS Дисковен капацитет	30233132-5	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
	37453300-1					
Машина за пакување на книжни пари во карики	42921320-7	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
Софтвери за економетриско работење	48000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
Цвеќе и цветни аранжмани	03121210-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
Работна и заштитна облека	18100000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари	1 (една) година	
Прочистувачи на воздух	42996700-1	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Компјутери	30213100-6	Стоки	Отворена постапка	Март		
	30213000-5					
Кафе, чај и сродни производи	15860000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Автокозметика	39811100-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Март	2 (две) години	
	39800000-0					
	39831500-1					
Клима-уреди	39717200-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Март	1 (една) година	
Книжни пари изработени од полимер со апоенска вредност од 10 денари	22430000-3	Стоки	Отворена постапка	Април		
ИТ потрошен материјал	30200000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Април		
	30236000-2					
	30232130-4					
Печатачи и скенери	30232110-8	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Април		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
	30216110-0					
	30232150-0					
Софтвери за графичко работење	48328000-3 48327000-6 48322000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Април		
Канцелариски материјали	30192000-1	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Април	2 (две) години	
Вариолајт и венецијанер-завеси	39515430-8 39515440-1 39515400-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Април	2 (две) години	
Пневматици	34351100-3 34640000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	Април	2 (две) години	
Сефови	44421300-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Април		
Метални плакари	39143121-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Април		
Лиценцирање на продукти на Мајкрософт	48960000-5 48218000-9	Стоки	Отворена постапка	Мај		
Софтверски алатки за администрација на „SharePoint“	48311000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		
Софтвер за интегриран сметководствен систем	48443000-5	Стоки	Отворена постапка	Јуни	2 (две) години	
Тонери	30125120-8 30125110-5 30125100-2	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јули	1 (една) година	
Резервна ИТ-инфраструктура за МИПС и СВИФТ на оддалечена локација	48810000-9	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Јули		
Систем за автоматско стартување на опремата на резервната локација	42967000-2	Стоки	Отворена постапка	Август		
Сервер	48820000-2	Стоки	Набавки од мала вредност	Септември		
Сертификати за електронски потписи	48732000-8 32411000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	Септември	3 (три) години	
Новогодишни честитки	22320000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Септември		
Уреди за евиденција на работното време и контрола на пристапот	42961100-1	Стоки	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Септември		
Канцелариски мебел и опрема	39130000-2	Стоки	Набавки од мала вредност	Септември		
Резервни делови и репроматеријали за машините за обработка и селекција на книжни пари БПС 1000 и БПС 200	34913000-0	Стоки	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Октомври		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Прибор и потрошен материјал за кујна	39221000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	Октомври		
Стручна литература	22113000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	Октомври	1 (една) година	
Ковани пари со апоенска вредност од 1 денар	18512100-2	Стоки	Отворена постапка	Октомври		
Млеко	15511000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Ноември	1 (една) година	
Кафе, чај и сродни производи	15860000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	Ноември		
Резервни делови за машината за обработка и селекција на книжни пари КОБРА	34913000-0	Стоки	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Декември		
Резервни делови за машината за уништување на книжни пари БДС 50	34913000-0	Стоки	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Декември		
Резервни делови за виљушкари	34913000-0	Стоки	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Декември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Услуги за организирање состанок на Конституенцата при ММФ и Светската банка	79952000-2	Услуги	Отворена постапка	Јануари	*Групна набавка на НБРСМ и Министерството за финансии	
Услуги за организација на активности за тимско работење	80510000-2 80511000-9	Услуги	Други огласи	Јануари	1 (една) година	
Адаптивно одржување на ПУБ	72210000-0	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Јануари	3 (три) години	
Услуги обезбедени од индивидуални уметници	92312250-8	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Јануари		
Угостителски услуги	55520000-1	Услуги	Други огласи	Јануари	1 (една) година	
Фотографски услуги	79961000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	2 (две) години	
Услуги за обезбедување туристички водичи	63514000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	2 (две) години	
Услуги за испитување заштитни ракавици и подна подлога	71630000-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	1 (една) година	
Услуги за одржување и сервисирање на системот за непрекинато напојување со електрична енергија (резервна локација)	50532400-7 50532000-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	2 (две) години	
Такси-услуги	60120000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јануари	2 (две) години	


Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Услуги за поправка и одржување инсталации на објекти	50700000-2	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јануари	2 (две) години	
Услуги за поправка на машината за пакување	50530000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари		
Услуги од проценувач на недвижен имот	70000000-1 71324000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јануари	3 (три) години	
Услуги за следење информации	79416000-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари		
Осигурување на моторните возила - каско	66514110-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	4 (четири) години	
Хотелски услуги	55100000-1	Услуги	Други огласи	Февруари	1 (една) година	
Услуги за сервисирање и одржување на возилата во гарантен рок	50112000-3	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Февруари	5 (пет) години	
Услуги за адаптивно одржување на софтверот за ХРМ	72210000-0 50324100-3 72260000-5	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Февруари	2 (две) години	
Услуги за патничко осигурување на вработените надвор од земјата	66512100-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	3 (три) години	
Услуги за одржување и сервисирање на централниот систем за ладење - чилер	50000000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Февруари	2 (две) години	
Дезинсекција и дератизација	90921000-9 71317200-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	2 (две) години	
Услуги за сервисирање и одржување на противпожарните моторни пумпи	50511000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	2 (две) години	
Услуги за поправка и одржување на браваријата	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	2 (две) години	
Услуги за технички преглед, осигурување на возилата од автоодговорност и зелен картон	66512100-3 71631200-2 66514110-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	2 (две) години	
Услуги за одржување на веб-страницата на НБРСМ	72415000-2 50324200-4	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Февруари		
Услуги од авторска агенција	92312213-7 79121000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	3 (три) години	
Образовни услуги - едукација, обука, тренинг и вежби за физичко обезбедување	79998000-6	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	2 (две) години	
Образовни услуги - едукација, обука, тренинг и вежби за противпожарна заштита	79998000-6	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	2 (две) години	
Поддршка на дисковниот капацитет	71356300-1 72253200-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Февруари		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Пенетрациско тестирање	72254100-1	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Проектантски услуги за реконструкција на електрична инсталација	45310000-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Услуги за изработка на геодетски елаборати	71410000-5 71500000-3 71354000-4 71240000-2	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Услуги за подготовка и печатење публикации	79810000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Март		
Услуги за сервисирање и одржување на моторните возила	50110000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	Март	2 (две) години	
Техничка контрола на лифтовите	71356100-9	Услуги	Набавки од мала вредност	Март	2 (две) години	
Услуги за одржување, сервисирање и интервенции со замена на резервни делови на опремата за скенирање на багаж-системите за направите за безбедност	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Март	2 (две) години	
Поддршка на системот за сигурна околина на мобилните уреди	71356300-1 72253200-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Април	3 (три) години	
Поддршка за рутери и огнени ѕидови	71356300-1 72253200-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Април	3 (три) години	
Сервисирање на ИТ-опремата	50312620-7 50323000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Април	1 (една) година	
Услуги за испитување на трафостаниците	71630000-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Април	2 (две) години	
Услуги за сервисирање и одржување на дизел-агрегатите	50000000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Април	2 (две) години	
Услуги за изработка на елаборат за процена на безбедноста и противпожарната заштита за новиот објект	71317100-4 71240000-2	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Април	1 (една) година	
Превентивно одржување на софтверот на електронската архива	50324200-4	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Мај	2 (две) години	
Адаптивно одржување на модулите од статистички индикатори	72210000-0	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Мај		
Миеење моторни возила	50112300-6	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај	2 (две) години	
Сервисирање на аудио системот	50342000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај	2 (две) години	
Услуги за чистење кровови и олуци	90911200-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај	2 (две) години	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Хортикултурни услуги	77300000-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај	2 (две) години	
Поштенски услуги	64110000-0	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Мај	2 (две) години	
Доставување на поштенските пратки	64113000-1	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Мај	1 (една) година	
Услуги за сервисирање, тестирање и замена на воздух на изолационите апарати и тестирање на противпожарната хидрантска мрежа	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај	2 (две) години	
Услуги за печатење на нови едукативни брошури за финансиска едукација	79810000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни		
Услуги за укоричување и изработка на визит-карти	79971200-3 79810000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Јули	1 (една) година	
Услуги за сервисирање, одржување и замена на резервни делови на противпожарните центри за јавување пожар	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Август	2 (две) години	
Услуги за сервисирање, одржување и замена на резервни делови и полнење на системи за гаснење на противпожарните центри за автоматско гаснење пожар	50000000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Август	2 (две) години	
Услуги за систематски преглед на вработените	71317200-5 85100000-0	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Август	2 (две) години	
Надворешна контрола на спроведувањето на прописите за заштита на личните податоци	79212000-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Август		
Услуги за објавување на огласи	79340000-9	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Август	2 (две) години	
Услуги од проценувач на информациска технологија	71324000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Септември	3 (три) години	
Услуги за обезбедување на ВИП - салон	63730000-5	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Септември	2 (две) години	
Услуги за правно советување	79111000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Септември	1 (една) година	
Превентивно одржување на софтверот за човечки ресурси	50324200-4	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Октомври	1 (една) година	
Шпедитерски услуги	63523000-1	Услуги	Набавки од мала вредност	Октомври	3 (три) години	
Услуги за одржување и сервисирање на системот за непрекинато напојување со електрична енергија (НБРСМ)	50000000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Октомври	2 (две) години	
Услуги за најмење возила	60100000-9	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Октомври	1 (една) година	
Хотелски, угостителски и конференциски услуги за организирање на Тринаесеттата меѓународна	79952000-2 55120000-7	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Октомври	1 (една) година	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
конференција за плаќања и пазарна инфраструктура						
Услуги за хемиско чистење	98310000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	Октомври	2 (две) години	
Осигурување на транспортот на пари и вредности	66510000-8 66514000-6	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Октомври	2 (две) години	
Сервисирање и одржување на лифтовите	50750000-7	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Ноември	2 (две) години	
Услуги за редовно одржување и интервенции со резервни делови за непредвидени дефекти на влезните порти со далечинско управување и рампи	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Ноември	2 (две) години	
Примарен интернет	72400000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Ноември	3 (три) години	
Поддршка на дисковниот капацитет	72600000-6	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Ноември	За период од 01.02.2020 до 01.11.2020 година	
Услуги за превод на публикации од македонски на албански јазик	79530000-8	Услуги	Други огласи	Декември	2 (две) години	
Сервисирање на машините за обработка и селекција на книжни пари БПС 1000 и БПС 200	50530000-9	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Декември		
Сервисирање на машината за обработка и селекција на книжни пари КОБРА	50530000-9	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Декември		
Сервисирање на машината за уништување на книжни пари БДС 50	50530000-9	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Декември		
Сервисирање на компресорите БОГЕ	50530000-9	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Декември		
Услуги за поправка на опремата во трезор	50530000-9	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Декември		
Услуги за фиксна телефонија	64200000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Декември	3 (три) години	
Хотелски, угостителски и конференциски услуги за организирање на Осмата меѓународна истражувачка конференција	55120000-7 79952000-2	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Декември		
Сервисирање на моторниот виљушкар	50530000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	Декември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Градежно-занаетчиски работи за припрема на трафостаниците за новиот објект на НБРСМ	45317200-4	Работи	Поедноставена отворена постапка	Февруари	1 (една) година	
Молерофарбарски работи	45442110-1	Работи	Набавки од мала вредност	Февруари	2 (две) години	
Трафостаници за новиот објект со електрични елементи	45317200-4 45232221-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Март	1 (една) година	
Топловод за новиот објект на НБРСМ	45251200-3	Работи	Поедноставена отворена постапка	Мај	1 (една) година	
Градежно-занаетчиски работи	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Септември	2 (две) години	
Подземен тунел за новиот објект	45221240-6	Работи	Поедноставена отворена постапка	Септември	1 (една) година	

Датум на првична објава на ЕСЈН **27.03.2019**

Датум на објава на верзија **05.12.2019 09:20**